

Пишува:
Петар ТАГАСИ

Р910 - ВРВ НА ДЕЛОВНАТА КЛАСА

SonyEricsson P910 е подобрена верзија на моделот, стар една година P900, со кого дели ист процесор и во најголем дел изгледот и ергономските обележја. Овој модел има солидни мемориски капацитети, 64 MB вградена меморија за забележување на податоците, како и 32 MB RAM меморија. Со поддршка на Memory Stick Duo Pro картичката, меморијата може да се зголеми на фантастичен 1 GB. Тоа го прави P910 мошне брз за секојдневната употреба. Во однос на поврзаноста, во негов состав се вклучени Bluetooth технологијата, инфрацрвената порта и GPRS.

Дизајнот го краси големиот touchscreen со висока резолуција и поддршка на 262.000 бои. Визуелната површина на екранот се приспособува кон преклопчивата тастатура, во зависност од тоа дали таа е во отворена или во затворена положба.

SonyEricsson P910 ги содржи сите опции неопходни за беспрекорна организираност на еден деловен човек. На ова се надоврзува и можноста за прегледување на Word и Excel документи.

На задната страна се наоѓа VGA камерата, која овозможува снимање на видеоклипови со звук и фотографирање на поединечни фотографии со максимална резолуција од 640x480 пиксели.



БЕЗЖИЧНА КОНЕКЦИЈА НА ИНТЕРНЕТ

Дизајниран за мобилните професионалци кои мислат на нозе и работат во движење, Sierra AirCard 775 ви нуди Интернет пристап секаде каде што можете да се поврзете на GSM, GPRS или EDGE мрежите за мобилна телефонија. Инсталацијата е едноставна и може да функционира во било која од четирите стандардни мрежи, кои се употребуваат во Северна Америка, Азија и Европа, што го прави многу практичен за меѓународните бизнис патници.

Подесувањето на AirCard 775 е многу лесно, но овој процес може да варира во зависност од типот на направата и од оперативниот систем на кој се користи. Може да се користи со



лаптоп компјутери со оперативен систем Windows постар од 98 SE.

Софтверот за менаџирање и мониторинг на конекцијата е наречен Watcher (надгледувач), преку кој едноставно можете да се конектирате или дисконектирате од Интернет. Овој софтверски пакет ви нуди и можност за графички преглед на јачината на сигналот додека сте конектирани. Исто така, програмата покажува дали користите GSM, GPRS или EDGE мрежа.

НЕПОТРЕБНИ ОКОЛУ 75 ОТСТО Е-МАИЛ ПОРАКИ

"Електронската пошта е брза и едноставна за користење, но често ја спречува продуктивноста на комуникацијата, наместо да ја помага", е изјавата на Боб Вилијамс, консултант за комуникации во компанијата Novations Group. Еден од најголемите проблеми е големиот број е-mail пораки, кои вработените мораат секој ден да ги прегледуваат. Според истражувањата на Novations, дури три четвртини од деловните е-mail пораки се непотребни за извршување на работата.

Освен што се користат премногу често, е-mail пораките сами по себе се инфериорен начин на комуникација, спореден со вистинскиот или телефонскиот разговор. Според Вилијамс, е-mail пораките имаат линеарна структура и не можат да ги пренесат изразите на лицата, говорот на телото и нијансите во гласот. Преку е-mail не можете дури ниту да ја прекинете комуникацијата или да барате дополнително објаснување, што ја прави голема можноста за недоразбирање.

Благодарение на анонимноста која ја овозможува е-mail комуникацијата, испраќачот се чувствува послободен да биде неразумен, дрзок или нетрпелив.



RADIO TAXI
Пулстарс
91777